

SLU@BEN GLASNIK

NA OPŠTINA VASILEVO

Broj 10 God. XXII 01 2019 г. при мерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Sodržina:

вонредна седница

1. Одлука за измена на Одлуката бр.08-883/1 од 25.06.2019 година за формирање Комисија за
процена на штета од елементарни непогоди
.....02

2.

/

.....03

3 50 1 (- -
 .05/02) 39 - -
 1 (- -
 (. 4/03, 8/06 - -
 9/10)

2

25.06.2019 . 08-883/1 :

- -
 ()- -
 - -

. 08-883/1 25.06.2019

3

28.06.2019

.08-913/1
 28.06.2019 .

.08-913/2
 28.06.2019 .

50

15 36 1 (-
 .05/02) 21 -
 1 43 (, (,
 8/06 9/10), . 4/03, 09/10), 14
 1 (" . 1/14)
 (. 36/2004; (,
 49/2004; 86/2008; 85/2009; 114/2009; " .5/02), 38
 124/2010; 18/2011; 93/2012; 41/2014; " .04/03,08/06 , (,
 129/2015; 71/2016; 106/2016; (" . 1/14) 14
 83/2018) (.99/14), :
 28.06.2019 /

883/1 25.06.2019 . 08- 1. / 2019

1

o

:

-

.

2.

,

“ ”

“ ”

.03-2/2
26.06.2019 .

..
